



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п. фак 51

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламирање 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 30 јуни 1986
Скопје

Број 26

Год. XLII

Претплатата за 1986 година изнесува 5.800 динари. Овој број чини 100 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

371.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 5 и 9 од Општествениот договор за утврдување на изворите на средства за финансирање на стоковните резерви („Службен лист на СФРЈ“ број 64/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНА НА ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА МОТОРЕН БЕНЗИН, НА ГАСНО МАСЛО, ДИЗЕЛ ГОРИВО, МАСЛО ЗА ЛОЖЕЊЕ, МАСЛО ЗА ЛОЖЕЊЕ — МАЗУТ И СРЕДНО МЕТАЛУРШКО

1. Од делот на основниот данок на промет од моторен бензин (86 и 98 октани), гасно масло — дизел гориво (Д-1, Д-2 и Д-3), масло за ложење (ЕЛ-ЛС), масло за ложење — мазут (Л1, Ср. ТМ-1) и средно металуршко (Т, ТМ-2) по Тарифен број 2 од Тарифата на основниот данок на промет, што и припаѓа на Републиката се издвојува 3% за финансирање на републичките стоковни резерви.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат за финансирање на Програмата за изградба на складишни, силосни и резервоарски капацитети за смостување и чување на републичките стоковни резерви од прехранбени производи и нафтени деривати.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги пресметува и уплатува од збирната сметка на приходите на Републиката на жиро-сметка 40100-637-201349 — Дирекција за републички стоковни резерви.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 23-1009/1

12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

372.

Врз основа на член 393, став 1, точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со членовите 5 и 9 од Општествениот договор за утврдување на изворите на средства за финансирање на стоковните резерви („Службен лист на СФРЈ“ број 64/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНА НА ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА КАФЕ

1. Од делот на основниот данок на промет на кафе по Тарифен број 13 — точка 2 од Тарифата на основниот данок на промет што и припаѓа на Републиката се издвојува 7% за финансирање на републичките стоковни резерви.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат за финансирање на Програмата за формирање и користење на републичките стоковни резерви.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги пресметува и уплатува од збирната сметка на приходите на Републиката на жиро сметка 40100-637-201349 — Дирекција за републички стоковни резерви.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 23-1010/1
12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

373.

Врз основа на член 393, став 1 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 5 и 9 од Општествениот договор за утврдување на изворите на средства за финансирање на стоковните резерви („Службен лист на СФРЈ“ бр. 64/84), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАМЕНА НА ДЕЛ ОД ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ЈУЖНО ОВОШЈЕ, ОСВЕН ЛИМОН

1. Од делот од основниот данок на промет на јужно овошје, освен лимон, по Тарифен број 13 — точка 1 од Тарифата на основниот данок на промет, што и припаѓа на Републиката се издвојува 50% за финансирање на републичките стоковни резерви.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука ќе се користат за финансирање на Програмата за формирање и користење на републичките стоковни резерви.

3. Средствата од точка 1 на оваа одлука, Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги пресметува и уплатува од збирната сметка на приходите на Републиката на жиро сметка 40100-637-201349 — Дирекција за републички стоковни резерви.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1986 година.

Бр. 23-1011/1
12 јуни 1986 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
д-р Владо Камбовски, с. р.

374.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. Се разрешува од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за меѓународни односи Трајан Петровски, поради заминување на друга должноста, заклучно со 15. V. 1986 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-983/1
29 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

375.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1. Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство Горѓи Коневски, заклучно со 16. I. 1986 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 17-984/1
29 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
м-р **Глигорие Гоговски, с. р.**

376.

Врз основа на член 163 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 21/84, 31/84 и 32/85), републичкиот секретар за внатрешни работи донесува

П РА В И Л Н И К
ЗА ВОЗАЧКАТА ДОЗВОЛА, ДОЗВОЛАТА ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР И ВОЗАЧКАТА ПОТВРДА

Член 1

Со овој правилник се пропишува постапката на издавање, заменување, продолжување на важењето и начинот на водење на евиденцијата на возачките дозволи и дозволи за возач на трактор, како и постапката за издавање и начинот на водење на евиденцијата за издадените возачки потврди.

I. ИЗДАВАЊЕ, ЗАМЕНУВАЊЕ, ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ИЗДАДЕНИТЕ ВОЗАЧКИ ДОЗВОЛИ

Член 2

Возачка дозвола се издава на барање од лицето.

Барањето за издавање на возачка дозвола содржи: лично име, татково име, дата и место на раѓање, матичен број, државјанство, живеалиште односно престојувалиште и адреса на подносителот на барањето, дата на полагањето на возачкиот испит и категорија на моторни возила за кои се бара издавање на возачка дозвола.

Член 3

Со барањето за издавање на возачка дозвола се поднесува:

1. уверение за телесна и душевна способност, доколку на уверението што било приложено со пријавата за полагање на возачки испит му истекол рокот на важењето;

2. уверение за положен возачки испит за управување со моторно возило од категоријата за која се бара издавање на возачка дозвола и

3. две фотографии полсемина од 3,5 x 4,5 см. со пасликаво лице од напред без капа доколку во уверението за телесна и душевна способност стои дека лицето се служи со наочари, истиот се фотографира со нив.

Член 4

По приемот на барањето за издавање на возачка дозвола, се утврдува дали се исполнети пропишаните услови за стекнување право на управување со моторно возило од член 157 став 1, 2 и 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата и доколку истите се исполнети, ќе се издаде возачка дозвола или ќе се донесе решение со кое се одбива барањето за издавање на возачка дозвола.

Член 5

Во случаите од член 165 став 2 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата, странска возачка дозвола се заменува со југословенска возачка дозвола со поднесување на барање.

Со барањето за замена на странската возачка дозвола покрај доказите односно прилозите од член 3 точка 1 и 3 на овој правилник, се поднесува и превод од странската возачка дозвола заверен од судски толкувач или од надлежниот орган за одржување на виските со дипломатските и конзуларните претставништва, а во случаите од член 165 став 3 од Законот за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата и исправа издадена од органот надлежен за издавање на странска возачка дозвола од која се гледа со кои моторни возила има право да управува односно дека рокот на важењето на доволата не е истекол.

Член 6

Во случаите кога ќе се утврди дека странската возачка дозвола односно исправите од член 5 став 2 на овој правилник не се веродостојни, ќе се одземе возачката дозвола издадена во замена за странската возачка дозвола.

Член 7

При замената, странската возачка дозвола се одзема од лицето на кое му е издадена возачката дозвола и истата се чува во досието.

Странската возачка дозвола му се враќа на лицето по негово барање, ако ја напушти Југославија, но под услов да ја врати возачката дозвола што му е издадена во замена за странската возачка дозвола.

Член 8

Продолжувањето на рокот на важење на возачката дозвола се запишува во местото за запишување на важењето на самата возачка дозвола.

Рокот на важењето на возачката дозвола започнува да се смета од денот кога се врши продолжувањето на нејзиното важење.

Член 9

Возачката дозвола чија важност не може да се продолжи се поништува, а возачот се брише од евиденцијата на возачи.

Член 10

Губењето на возачката дозвола возачот е должен да по пријави на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје е загубена возачката дозвола.

Ако возачот ја загуби возачката дозвола надвор од подрачјето на општината на која има живеалиште, општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи, на негово барање, ќе му издаде за тоа потврда во која ќе се наведе категоријата на возилото што го управува возачот. Оваа потврда се издава со рок на важење само за онолку време колку што му е потребно на возачот да се врати во возилото во своето живеалиште.

Потврдата од став 2 на овој член, ќе се издаде откако претходно по службена должност ќе се изврши проверка и ќе се обезбедат соодветни податоци преку органот на управата надлежен за внатрешни работи, кој возачот го води во евиденција.

Член 11

Барањето за издавање на нова возачка дозвола наместо загубената, возачот лично по поднесува до општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје истиот има живеалиште. При поднесувањето на барањето се утврдува идентитетот на подносителот.

Со барањето за издавање на нова возачка дозвола наместо загубената се приложуваат и две фотографии на возачот во големина 3,5 x 4,5 см.

Член 12

На возачот што ќе поднесе барање за издавање на нова возачка дозвола наместо загубената, може да му се издаде привремена возачка дозвола за управување со моторно возило, во која, врз основа на податоците од картонот на возачот, ќе се наведе категоријата на моторни возила.

Во привремена дозвола ќе се наведат и податоците дека возачот при управување со моторното возило користи наочари или други помагала, доколку истиот такви користи.

Член 13

Привремената дозвола од член 12 на овој правилник, се издава со рок на важење до 30 дена и за тоа време возачот ја заменува возачката дозвола.

Член 14

Ако возачката дозвола е толку дотраена заради што не може да се користи како таква, возачот поднесува барање дозволата да му се замени со нова.

Во случајот од став 1 на овој член, се применуваат одредбите од член 11 на овој правилник.

Дотраената возачка дозвола се поништува и истото се забележува на барањето за замена на дотраената возачка дозвола.

Член 15

Новата возачка дозвола која се издава како дупликат, се означува со зборот „ДУПЛИКАТ“ и го носи истиот регистарски број како и загубената односно дотраената возачка дозвола.

Член 16

Евиденцијата што се води за издадените возачки дозволи се состои од регистар, картотека и досиеја за возачи на моторни возила.

Член 17

Регистарот за возачи на моторни возила содржи: реден број, лично име, име на еден од родителите, дата и место на раѓање, живеалиште и адреса, ознака за категоријата на моторни возила со кои возачот има право да управува, дата и место на полагање на возачкиот испит и рубрика за забелешки.

Член 18

Регистарот на издадените меѓународни возачки дозволи содржи: реден број, лично име, име на еден од родителите, дата и место на раѓање на возачот

на кој му е издадена меѓународната возачка дозвола, живеалиште, адреса и занимање, категорија на моторните возила за кои е издадена меѓународната возачка дозвола и број, дата и органот кој ја издал возачката дозвола врз основа на која е издадена меѓународната возачка дозвола.

Страниците на регистарот од став 1 на овој член, се означуваат со реден број, а регистарот го заведува органот на управата надлежен за внатрешни работи на чие подрачје е седиштето на организацијата на Авто-мото сојузот што го води регистарот.

Регистарот се чува како документ од трајна вредност.

Член 19

Картотеката за возачи на моторни возила се состои од картони на возачите. Картонот на возачот содржи: лично име, име на еден од родителите, дата и место на раѓање, државјанство и занимање на возачот, број на возачката дозвола и дата на нејзиното издавање, назив на органот што ја издал дозволата, ознака на категоријата на моторни возила со кои возачот има право да управува и рок на важење на издадената возачка дозвола, рубрика за обележување на ограничувања на возачката дозвола (управување со наочари, помагала и слично), место за обележување на продолжување на рокот на важењето на возачката дозвола и обележување промена на адресата на живеење.

Во картонот на возачот се запишуваат казните, заштитните мерки и мерките на безбедност што ќе му бидат изречени на возачот во прекршочна или кривична постапка за прекршоци односно кривични дела сторени во сообраќај на пат.

На картонот на возачот е залепена фотографија на возачот и е назначен бројот под кој возачот е запишан во регистарот за возачи на моторни возила.

Картонот на возачот претставува посебен образец (образец број 1) кој е составен дел на овој правилник.

Член 20

На барањето за издавање на возачка дозвола се забележува редниот број под кој возачот е запишан во регистарот за возачи на моторни возила.

Член 21

Досието на возачот се состои од: документацијата сврзана со полагањето на возачкиот испит, барањата за издавање, заменување и продолжување на возачката дозвола и документација сврзана со контролните здравствени прегледи.

Член 22

Кога возач на моторно возило ќе се промени живеалиштето, се врши бришење од евиденцијата во регистарот за возачи на моторни возила, а неговиот картон и досие во рок од 30 дена, по барање на органот на управата надлежен за внатрешни работи во новото живеалиште, се доставува до него.

Промената на живеалиштето и редниот број под кој возачот е запишан во регистарот на возачите на моторни возила се запишуваат во возачката дозвола.

II. ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧ НА ТРАКТОР

Член 23

Одредбите на овој правилник кои се однесуваат на возачката дозвола соодветно се применуваат и врз дозволата за возач на трактор.

III. ВОЗАЧКА ПОТВРДА

Член 24

Возачка потврда се издава врз основа на поднесено барање за издавање на возачка потврда, кое ги содржи следните податоци: лично име, име на еден од родителите, дата и место на раѓање, матичен број, адреса на живеење и дата на полагање на возачкиот испит за познавање на сообраќајните знаци и правилата на сообраќајот.

Со барањето за издавање возачка потврда се поднесува и:

1. уверение за положен возачки испит за познавање на сообраќајните знаци и правилата на сообраќајот;

2. уверение за телесна и душевна способност за управување со работни машини — односно изјава за телесна и душевна способност за управување со мотокултиватор и велосипед со мотор и

3. една фотографија во големина од 3,5 x 4,5 см.

Пред издавањето на возачка потврда се врши проверка дали се исполнети условите за издавање на возачка потврда утврдени во член 108 од Законот за безбедност на сообраќајот на патштатата.

Член 25

Во возачката потврда која се издава само за управување со мотокултиватор и велосипед со мотор се става забелешка „НЕ ВАЖИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО РАБОТНИ МАШИНИ“.

Член 26

На возачот кој ја загубил возачката потврда или ако податоците внесени во неа повеќе не се читаат поради дотраеност или оштетување, на негово барање, му се издава нова возачка потврда.

Новата возачка потврда која се издава како дупликаат се означува со зборот „ДУПЛИКАТ“ и го носи истиот регистарски број како и загубената односно дотраената возачка потврда.

Член 27

За издадените возачки потврди се води регистар и азбучник.

Регистарот покрај податоците од возачката потврда содржи и: податоци за казните, заштитните мерки и мерките на безбедност што ќе му бидат

изречени на возачот во прекршочна или кривична постапка за прекршоци односно кривични дела сторени во сообраќај на пат, како и рубрика за забелешки.

Во регистарот се внесуваат и возачите што го промениле живеалиштето, податоци за казните, заштитните мерки и мерките за безбедност на возачите што го промениле живеалиштето, заради што во рубриката за забелешки се внесува бројот на возачката потврда и органот на управата надлежен за внатрешни работи што ја издал возачката потврда.

Азбучникот содржи лично име, татково име и број на возачката потврда.

Регистарот се чува како документ од трајна вредност, а документацијата сврзана со издадените возачки потврди се чува најмалку две години.

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за возачките дозволи, дозволата за возач на трактор и возачката потврда („Службен весник на СРМ“ бр. 28/75).

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-5259/2
10 јуни 1986 година
Скопје

Републички секретар
за внатрешни работи,
Александар Андоновски с. р.

МБ

Категорија

Реден број од регистарот на возачите

КАРТОН НА ВОЗАЧОТ

Презиме	Име
Татково име	Датум на раѓањето
Место на раѓањето	Државјанство
Занимање	Број на дозволата
Датум на издавањето на дозволата	Рок на важноста на дозволата
Назив на органот што ја издал дозволата	

КАТЕГОРИЈА НА ВОЗИЛА ЗА КОЈА ВАЖИ ДОЗВОЛАТА

Категорија	Датум на означување на категоријата	Назив на органот што ја означил категоријата	Датум на полагањето на возачкиот испит
А			
Б			
Ц			
Д			
Е за возила од категорија Б			
Е за возила од категорија Ц			
Е за возила од категорија Д			
Дозвола за трак.			

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ДОЗВОЛАТА

ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ДОЗВОЛАТА

Важењето продолжено до _____ 19____ год. Назив на органот што го продолжил важењето _____ Потпис,	Важењето продолжено до _____ 19____ год Назив на органот што го продолжил важењето _____ Потпис,	Важењето продолжено до _____ 19____ год. Назив на органот што го продолжил важењето _____ Потпис,
--	---	--

МЕСТО НА ЖИВЕАЛИШТЕТО

Место на живеалиштето и општина	Точна адреса	Датум на пријавата

Казни, заштитни мерки и мерки на безбедност изречени во прекршочна
или кривична постапка

377.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 април 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 65 став 1 точка 2 под а) од Правилникот за решавање на станбените прашања донесен од работниците во Работната организација — Фабрика за производство на процесна, градежна, заштитна опрема и алати „Опрема“ во Скопје, здружена во Сложената работна организација Металски завод „Тито“ во Скопје, со референдум одржан на 16 јануари 1984 година.

2. СЕ ОДБИВА предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје за оценување уставноста и законитоста на член 17 став 1 точка 2 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната организација на начин предвиден за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Скопје со предлог поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точките 1 и 2 од оваа одлука. Според наводите во предлогот во член 65 став 1 точка 2 од означениот Правилник како еден од основите по кои се добиваат бодови е предвиден видот на работите и работните задачи што ги извршува работникот поврзан со степенот на стручната подготовка, за кој се добиваат од 10 до 40 бода. Според подносителот на предлогот ова е спротивно на уставното начело дека само трудот и резултатите од трудот ја одредуваат материјалната и општествена состојба адекватно се вреднува.

та положба на човекот, затоа што работниците во остварување на правата од работа со општествени средства не можат да стекнуваат материјална корист која не се заснова на нивниот труд. Понатаму, во предлогот во однос на член 17 став 1 точка 2 од Правилникот, во кој се предвидува дека работникот по нема решено своето станбено прашање, ако тој или член на неговото семејно домаќинство нема соодветен стан, предлагачот, смета дека работникот го има решено станбеното прашање, меѓутоа истото е несоодветно решено во смисла на член 22 од Правилникот и смета дека ваквиот работник не може да се третира како воопшто да го нема решено станбеното прашање.

5. На седницата Судот утврди дека член 17 став 1 точка 2 од оспорениот Правилник предвидува дека работникот го нема решено станбеното прашање ако тој или член на неговото семејно домаќинство нема соодветен стан. Исто така Судот утврди дека во член 65, е предвидено работникот без стан да добива 50 бода, потстанарот 40 бода, работникот кој живее кај своите родители или родителите на брачниот другар во, некомфорен стан 30 бода, и работникот кој има некомфорен стан во општествена сопственост да добива 10 бода.

Од изнесената фактичка положба произлегува дека во оспорениот Правилник работникот кој нема соодветен стан, не се третира исто како и работникот кој нема стан.

Со оглед на изнесеното Судот утврди дека член 17 став 1 точка 2 од Правилникот не е во несогласност со уставното начело на заемност и солидарност. Ова од причини што во конкретниот случај работникот кој има несоодветен стан, при бодирањето не се смета за лице без стан туку неговата станбена

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 65 став 1 точка 2 под а), како основ по кој се врши распределба на станова е предвиден видот на работите и работните задачи, за кој во зависност од видот на стручната подготовка (висока, виша, средна и нижа) се добиваат од 10 до 40 бода. Исто така, Судот утврди дека, под точката б) во истиот член, како основ е предвидена сложеноста на работите и работните задачи и во зависност од нејзиниот степен се добиваат од 5 до 24 бода.

Во член 129 став 3 од Законот за здружениот труд е предвидено придонесот на работниот во работата да се утврдува и преку сложеноста на работите и работните задачи.

Со оглед на изнесеното Судот смета дека стручната подготовка како израз на сложеноста на работите и работните задачи и придонесот во работата, може да се предвиди како основ за распределба на средствата за станбена изградба.

Меѓутоа, во конкретниот случај со оглед на тоа во Правилникот, во член 65 став 1 точка 2 под б), посебно е вреднувана и сложеноста на работите и работните задачи, Судот утврди дека на тој начин доаѓа до двојно вреднување на стручната подготовка.

Со оглед на тоа Судот утврди дека член 65 став 1 точка 2 под а) не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот и е во спротивност со член 129 став 3 од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 и 2 од ова одлука.

У. бр. 276/85
30 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

378.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 мај 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на одлуките бр. 02 17435 од 13 септември 1983 година и бр. 02-21380 од 23 ноември 1984 година донесени од Работничкиот совет на Градежната работна организација „Гранит“ во Скопје.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Градежната работна организација „Гранит“ во Скопје, на начин определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Битола, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуките означени во точката 1 на оваа одлука, затоа што со нив Работничкиот совет на означената Работна организација ја утврдил односно ја „замрзнал“ вредноста на УСА доларот на 100 и 110 динари, за што нема основ во Уставот и Законот за здружениот труд.

4. На седницата Судот утврди дека со оспорените одлуки Работничкиот совет на Градежната работна организација „Гранит“ во Скопје ја утврдил вредноста на бодот — долар за пресметување на личните доходи на работниците учесници во работата на организацијата на објектот 202-Б во Ирак во износ од 100 односно 110 динари. Инаку, ваквата вредност на бодот — долар е утврдена за сите работници од организациите на здружениот труд во СФРЈ кои заедно со работниците од означената Работна организација учествуваат во изведувањето на заедничкиот проект.

Воедно, Судот утврди дека оспорените одлуки престанале да важат со донесување на нови одлуки, но од престанокот на нивното важење до поведување на постапката не поминало повеќе од една година, поради што, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија, постојат процесни претпоставки за оценување на нивната уставност и законитост.

Исто така, Судот утврди дека поради познатите движења на курсот на доларот, износот на доларите утврдени како личен доход на работниците е трансформиран во број на бодови но со овие одлуки како што се гледа од нив, практично е утврдена вредноста на бодот, а не вредноста односно курсот на УСА доларот.

5. Според член 527 од Законот за здружениот труд, работничкиот совет на работната организација, меѓу другото, го донесува планот на работната организација, ја утврдува деловната политика и мерките за нејзино спроведување и мерките за спроведување на планот.

Од изложеното, Судот утврди дека работничкиот совет на работната организација може да ја утврдува аконтативната вредност на бодот на ниво на работната организација, бидејќи тоа е еден од инструментите за остварување на заедничките интереси на основните организации во работењето и остварувањето на планот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 203/85
7 мај 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

379.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 мај 1986 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Ценовникот за услугите што ги пружа Правниот факултет во Скопје, донесен од Советот на Факултетот на седницата од 11 ноември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и на Правниот факултет во Скопје на начин предвиден за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решение У. бр. 302/85 од 20 април 1986 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на Ценовникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на означениот Ценовник со член 18 став 1 од Уставот на СР Македонија и со членовите 181, 195 став 4 и 196 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85).

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот Правилник е утврдена висината на надоместите за: префрлување од I на II степен на студии; продолжување на студиите по завршен I степен; префрлање од други факултети на Правниот факултет; префрлување од стара на нова наставна програма; префрлување од редовен за вонреден студент и обратно; испишување од факултет; издавање на дупликат исписница; испишување и повторно враќање на Факултет; издавање на уверение и диплома; издавање на дупликат уверение — диплома; издавање дупликат индекс; уплата за испит за повторувачите (редовни и вонредни); пријавување испит после рокот; заверка на семестар и упис после ро-

кот; повторен упис на година на редовни и вонредни студенти; за промена на семинарска работа; за промена на група на колоквиум; за информативен прирачник; солидарна одговорност за направена штета и за комисиски испит (по четврти пат).

Понатаму, Судот утврди дека врз основа на член 196 од Законот за насоченото образование, Републиката заедница на насоченото образование на 19 декември 1985 година донела Одлука со која ја определила висината на надоместоците на услугите што организациите на здружениот труд од високото образование можат да ги наплатуваат од непосредниот корисник. Така, за регистрирање на студиска година по втор и повеќе пати од корисникот можат да се наплатат 2500 динари, за полагање на испит повеќе од 3 пати на факултети 170 динари и за полагање на испит повеќе од три пати на виша школа 130 динари.

5. Според член 215 став 2 од Уставот на СР Македонија, материјални и други услови за основање и работа на училишта и другите установи за образование на граѓаните и за унапредување на нивната дејност врз начелото на заемност и солидарност обезбедуваат работните луѓе, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и општините и Републиката, во самоуправни интересни заедници во согласност со Закон. Според став 3, пак, на истиот член од Уставот граѓаните имаат право, под еднакви услови утврдени со Закон, да стекнуваат знаење и стручна спрема на сите степени на образование, во сите видови училишта и во други установи за образование.

Согласно член 18 став 1 од Уставот на СР Македонија работниците во ООЗТ што вршат дејности од областа на образованието, науката, културата, физичката култура, здравството, социјалната заштита и другите општествени дејности стекнуваат доход со слободна размена на својот труд и со трудот на работните луѓе чии потреби и интереси ги задоволуваат преку нивните организации на здружениот труд и самоуправни интересни заедници односно во рамките на самоуправните интересни заедници.

Во член 181 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 16/85), е предвидено работниците во организациите на насоченото образование доходот на основната организација со слободна размена на трудот да го стекнуваат врз основа на самоуправно договорениот надоместок (цена на услугата) и тоа од вкупниот приход што ќе го оствари организацијата со слободна размена на трудот во непосредни односи со други организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници; од вкупниот приход што ќе го оствари организацијата со слободна размена на трудот во рамките и преку Заедницата на насоченото образование; од учеството во заедничкиот приход врз основа на здружувањето на трудот и средствата со работниците во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници заради заедничко организирање и вршење на воспитно-образовната дејност и вкупниот приход остварен со вршење на услуги и продажба на производи и по други основи во согласност со Законот.

Според член 195 став 4 од истиот Закон, пак, организацијата на насоченото образование нема право да стекнува доход по повеќе основи за иста дејност, услуга и програма. Според член 196 од Законот, граѓаните своите потреби и интереси во областа на насоченото образование можат да ги задоволуваат во непосредни односи со организациите за насоченото образование под услови што ги утврдува заедницата за насоченото образование во која е здружена организацијата за насоченото образование.

Од означените законски определби произлегува дека материјалните и другите потреби и интереси на насоченото образование врз начелото на заемност и солидарност се обезбедуваат со слободна размена на трудот во непосредни односи со други основни организации и самоуправни организации и заедни-

ци, со слободна размена на трудот во рамките на самоуправната интересна заедница односно преку придонеси врз основа на здружување на трудот и средствата со други организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, со вршење на услуги и продажба на производи и врз основа на други услови утврдени со Закон.

Со оглед на тоа што, со оспорениот Ценовник Советот на Правниот факултет во Скопје утврдил услови односно висина на надоместоците за своите услуги на граѓаните, Судот утврди дека тој не е во согласност со означените уставни и законски одредби. Ова од причини што, организациите на здружениот труд од областа на насоченото образование немаат законски основ да ги утврдуваат условите, односно да ја утврдуваат висината на надоместоците на своите услуги затоа што тие услови и висината на услугите е предвидено со свој акт да ги утврдува Заедницата за насочено образование.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 302/85

7 мај 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Димче Козаров, с. р.

380.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 април 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ членовите 45 и 51 од Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи, донесен од работниците во Основната организација на здружениот труд Економски факултет во Скопје со референдум одржан на 7 јуни 1984 година, во делот во кој како посебен услов е предвидена морално-политичката подобност на кандидатот.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд Економски факултет во Скопје, на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 11/86 од 5 март 1986 година, повеле постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 45 и 51 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката е поведена затоа што се постави прашањето за согласноста на означените одредби со Уставот и законот.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорените членови 45 и 51 од означениот Правилник, меѓу другите критериуми за избор на извршители на работи и работни задачи наставници и научни и стручни соработници на Факултетот е предвидена и морално-политичката подобност на кандидатот.

5. Уставот на СР Македонија гарантирајќи го правото на работа, како едно од основните уставни права на човекот и граѓанинот во член 210 став 3 утврдува дека на секој граѓанин под еднакви услови му се достапни секое работно место и функција во општеството. Во член 167 од Законот за здружениот труд е предвидено дека секој може слободно, рамноправно и под еднакви услови, на начин утврден со законот и со самоуправниот општ акт, да заснова работен однос со работниците во основната организација. Понатаму, според член 168 од овој закон, работен однос може да заснова секој кој ги исполнува условите што работниците во основната организација ќе ги утврдат според потребите на процесот на трудот, условите на трудот и работите и работните задачи во таа организација, во согласност со самоуправниот општ акт и со законот.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека предвидувањето посебни услови за вршење работи и работни задачи е самоуправно право на работниците во организациите на здружениот труд, но при нивното предвидување работниците треба да поаѓаат од природата и карактерот на работите и работните задачи, на што упатува и член 179 од Законот за здружениот труд. Со оглед на тоа што морално-политичката подобност не е услов кој произлегува од природата и карактерот на работите и работните задачи, Судот смета дека предвидувањето на овој услов нема основ во Уставот и законот, освен за избор на судии. Кога е во прашање, пак, именување на работодавен орган, согласно член 511 од Законот за здружениот труд, достапноста на тоа работно место е законски ограничена на одредено време само за лица кои се осудени на безусловна казна затвор за кривично дело против основите на социјалистичкото општествено уредување и безбедноста на земјата и други кривични дела определени со овој Закон.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека означените одредби од Правилникот не се во согласност со уставното начело за достапноста на секоје работно место и функција во општеството на секој граѓанин под еднакви услови и дека се во спротивност со означените одредби од Законот за здружениот труд.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во гочката 1 на оваа одлука.

У. бр. 11/86
23 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с. р.

381.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 април 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СР УКИНУВА член 35 точка „Б“ од Правилникот за решавање на станбените потреби на работниците во Здравствената станица во „Вевчани“ во состав на Мелицинскиот центар во Струга, донесен со референдум одржан на 12 октомври 1984 година.

2. СР ОТПИВА прелогот на Основниот суд на здружениот труд во Битола за повлекување постапка за оценување уставноста и законитоста на член 15 од Правилникот означен во точката 1 од оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во означената Здравствена станица на начин предвиден за објавување на самоуправни акти општи акти.

4. Основниот суд на здружениот труд во Битола, со прелог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на членовите 15 и 35 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во прелогот во член 15 е определено кога се смета дека работникот го има решено станбеното прашање, при што е предвидено дека работник кој има стан или станбена зграда, куќа за одмор или викендичка на територијата на СФРЈ и работник кој живее кај своите родители и користи повеќе од 22м² корисна површина по член од семејството го има решено станбеното прашање. Со оваа одлука, според прелогот, се ставаат во нејамноправна положба кандидатите кои имаат несоодветен стан и

од правото за добивање на стан се исклучуваат лицата што живеат кај своите родители, со што се повредува уставното начело на еднаквост. Член 35, пак, се оспорува затоа што со него несразмерно е фаворизиран работниот стаж од повеќе години, со што овој основ има доминантно влијание во однос на другите основи. Понатаму, во прелогот се наведува дека работниот стаж за секоја година треба да биде вреднуван со ист број бодови за да не дојде до привилегија на работници кои имаат работен стаж над 15 години во однос на работници со стаж до 15 години.

5. Судот, на седницата утврди дека во оспорениот член 35 под точка „Б“ од Правилникот е предвидено за работен стаж од 1—3 години да се добиваат 4 бода годишно, од 4—6 5 бода, од 7—9 6 бода, од 10—12 7 бода, од 13—15 8 бода и преку 15 години работен стаж 10 бода годишно.

Исто така, Судот утврди дека по другите основи можат најмногу да се добијат 100 бода за станбена состојба, 60 бода за станбена пренаселеност, 20 бода за здравствена состојба и инвалидност, 50 бода за семејна состојба, 30 бода за учество во НОБ и 30 бода по основ на материјалната положба. Од изнесеното произлегува дека во оспорениот Правилник работниот стаж има доминантно влијание при утврдувањето редот на првенство за добивање на стан.

Согласно член 42 од Законот за станбени односи и член 463 став 1 од Законот за здружениот труд, самоуправно право е на работниците во основната организација со референдум да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за заедничка потрошувачка, односно за утврдување редот на првенство за добивање на користење стан во општествена сопственост.

Судот смета дека како примарни основи според кои ќе се определува редот на првенство за решавање на станбените прашања на работниците треба да се утврди станбената состојба, придонесот во работата, работниот стаж и други социјално — економски основи. Притоа, врз основа на утврдените основи треба да се обезбеди стан да добијат работници кои се најмалку станбено обезбедени, со најдолг работен стаж и најголем придонес во работата.

Меѓутоа, работниот стаж не би требало да има доминантно влијание при распределбата на станови и со тоа да се обезвреднуваат станбената состојба и работниот придонес на работникот.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај работниот стаж има доминантно влијание, Судот утврди дека со член 35 од оспорениот Правилник се повредува уставното начело на заемност и солидарност кое треба да има примарно влијание при распределбата на средствата за заедничка потрошувачка.

6. Понатаму, Судот утврди дека во член 15 е предвидено дека станбеното прашање му е решено на работник кој има стан или станбена зграда, куќа за одмор или викендичка на територијата на СФРЈ, работник кој живее во заедница со родители и има оптимални услови за живеење по 22м² корисна површина по член на семејството и работник кој има стан во општествена сопственост.

Согласно член 214 од Уставот на СР Македонија, загарантирано му е на граѓанинот да стекнува станарско право на стан во општествена сопственост, со кое му се обезбедува, под услови определени со закон, трајно да користи стан во општествена сопственост заради задоволување на личните и семејните станбени потреби. Становите и средствата за станбена изградба работниците, по правило ги обезбедуваат од доходот што е распределен за заедничка потрошувачка, поради што право да учествуваат во распределбата на овие средства имаат сите работници, затоа што, согласно член 19 став 1 од Уставот на СР Македонија доходот е резултат на заедничкиот труд на сите работници во основната организација.

Согласно член 42 став 1 од Законот за станбени односи, и член 463 од Законот за здружениот труд, работниците во основната организација со референдум ги утврдуваат начинот, условите и редот на првенство по кој ќе се даваат становите на користење, односно основите и мерилата за распределба на средствата за станбена изградба. При определувањето на основите и мерилата за утврдување редот на првенство за добивање на стан, работниците треба да поаѓаат од станбените, семејните и економските прилики на работникот.

Со оспорениот член 15 од означениот Правилник, одделни работници не се исклучени од правото да учествуваат во распределбата на станови, туку со оваа одредба всушност се оневозможува доделување на стан на користење на оние работници на кои им е решено станбеното прашање.

Со оглед на изнесеното, Судот утврди дека член 15 не е во несогласност со Уставот и законот и претставува израз на самоуправното право на работниците да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за станбена изградба.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 61/86

23 април 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с.р.

382.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа на седницата одржана на 16 април 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 25 од Правилникот за работни односи на работниците во Работната заедница на Републичкиот секретаријат за народна одбрана во Скопје, донесен на собир на работници на 3. јуни 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Работната заедница на Републичкиот секретаријат за народна одбрана во Скопје, на начин определен за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување законитоста на член 25 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорениот член не е во согласност со член 356 од Законот за општонародна одбрана, затоа што со него се овозможува двојно вреднување на трудот на определени работници по ист основ. Имено, во член 356 од Законот е предвидено дека на определени работници, поради природата и карактерот на работите и задачите што ги вршат, посебните должности и одговорности утврдени со овој Закон, како и поради вршењето на работа подолга од 42 часа во неделата, им се утврдува зголемен личен доход за 20% во однос на другите работници со ист степен на стручна подготовка. Работните места на кои работат означените работници ги утврдува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Во предлогот се смета дека оспорената одредба се однесува на сите работници, вклучувајќи ги и оние од член 356 од Законот, па со тоа се овозможува на тие работници покрај зголемениот личен доход од 20% и заради работа подолга од 42 часа, по истиот основ уште еднаш, по основи и мерила, да им се зголемува личниот доход.

4. На седницата Судот утврди дека во оспорениот член 25 од Правилникот е предвидено работникот на кој му е наредена работа подолга од 42

часа во неделата според овој Правилник, да има право на зголемена аконтација на личниот доход согласно Правилникот за основите и мерилата за распределување на доходот и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците, или право на соодветен број слободни саати, односно денови, на негово барање, во согласност со потребите на работата.

5. Според член 34 од Законот за работните односи и член 246 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), кој се применува и на работните односи на работниците во Работната заедница на органите на управата, работното време подолго од 42 часа во неделата во смисла на овој закон се смета како посебен услов на трудот при утврдувањето на личниот доход на работниците.

Според член 356 став 1 од Законот за општонародна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 26/84), на работниците, работниците со посебни овластувања и одговорности, раководните работници и функционерите во органите на управата за народна одбрана поради природата и карактерот на работите и работните задачи што ги вршат, посебните должности и одговорности утврдени со овој закон, како и поради вршењето на работа подолга од 42 часа во неделата, работа ноќе, дежурства, вежби, смотри, обучување и проверка на подготвитите за општонародна одбрана (посебни услови за работа) се утврдува зголемен личен доход за 20% во однос на личниот доход на работниците со ист степен на стручна подготовка во органите на управата. Работните места на кои работниците од став 1 имаат право на зголемен личен доход, според став 2, ги утврдува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија. Според член 354 од Законот, пак, за случаи на работа подолга од 42 часа во неделата со самоуправен општ акт на органот на управата за народна одбрана се утврдуваат мерилата за определување на зголемена аконтација на личен доход на работниците што не се опфатени со член 356 на овој Закон.

Разгледувајќи ја оспорената одредба од Правилникот во однос на означените членови од Законот, Судот утврди дека таа не е во согласност со нив, затоа што со неа на општ начин се конституира право на зголемен личен доход за работа подолга од 42 часа во неделата за сите работници, што значи и за работниците за кои такво право е предвидено во член 356 од Законот.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука

У. бр. 251/85

16 април 1986 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с.р.

383.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 став 1 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 април 1986 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот на Четвртата месна заедница „Чифлик“ во Струмица за оценување законитоста на Одлуката бр. 02-902/1 за донесување план за реализација на блок 18 во Струмица, донесена од Собранието на Општината на седницата од 4 ноември 1985 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општина Струмица“.

3. Четвртата месна заедница „Чифлик“ во Струмица на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорената Одлука не била донесена во согласност со законските прописи затоа што Нацрт-планот за реализација на блок 18 кој бил ставен на јавен увид и јавна расправа откако бил усвоен во II верзија од непознати причини во него биле внесени суштествени измени за кои било потребно повторно да се организира јавен увид и јавна расправа.

3. На седницата Судот утврди дека Собранието на општина Струмица на седницата од 17 октомври 1984 година, донело решение бр. 02-617/1 со кое Нацрт-планот за реализација на блок 18 се става на јавен увид и јавна расправа до 15 ноември 1984 година. Врз основа на означеното решение во просториите на IV Месна заедница од 6 ноември до 17 ноември 1984 година Нацрт-планот бил ставен на јавен увид, а на 27 ноември била одржана јавна расправа. Понатаму, Судот утврди дека Извршниот совет на седницата одржана на 14 март 1985 година, го разгледал Планот за реализација и врз основа на извештајот и стручната оценка на Одборот за урбанизам и образложението на изготвувачот, донел заклучок да се врати означениот план на повторна доизработка во смисла на некои забелешки дадени од граѓаните на јавната расправа. Исто така, Судот утврди дека на седницата од 4 октомври 1985 година Соборот на месните заедници на Собранието на општина Струмица било дадено образложение зошто одредени забелешки изнесени на јавната расправа од граѓаните не биле внесени во Нацрт-планот за реализација на блок 18.

4. Во член 31 став 4 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 38/85), е предвидено просторните и урбанистичките планови во фазата на нацрт задолжително да се стават на јавен увид и јавна расправа. Според член 33 став 1 од истиот Закон, пак, Собранието на општината ги разгледува мислењата и забелешките од јавниот увид и јавната расправа по нацртот на планот и за неприфатените забелешки дава образложение.

Со оглед на тоа што оспорената Одлука била ставена на јавен увид и јавна расправа како и со оглед на тоа што за неприфатените забелешки било дадено образложение, Судот утврди дека таа не е во несогласност со член 31 став 4 и член 33 став 1 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање.

У. бр 289/85
23 април 1986 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Владимир Митков, с.п

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

384.

Врз основа на член 9 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74) и член 12 од Општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за периодот 1986—1990 година. Управниот

одбор на Фондот, на седницата одржана на 13. VI. 1986 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ШТО ЌЕ СЕ ФОРМИРААТ НА КРЕДИТНА ОСНОВА ВО ПЕРИОДОТ 1986—1990 ГОДИНА

Член 1

Средствата на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта (во натамошниот текст: Републичкиот фонд) што ќе се формираат преку издвојување на дел од задолжителниот заем на општественото стопанство на Републиката и од делот на приливот на средствата од Фондот на Федерацијата што ќе се формираат врз основа на задолжителен заем во периодот 1986—1990 година, ќе се употребат за кредитирање на одобрените зафати од порано, за нови инвестициони програми и за подобрување на обезбедувањето со трајни обртни средства на организациите на здружен труд.

Од средствата на Републичкиот фонд 80% ќе се употребат за инвестициони вложувања во основни средства, а 20% за трајни обртни средства.

Член 2

Средствата на Републичкиот фонд ќе можат да се користат и за учество во кредитирањето на зголемените вредности на веќе одобрените зафати само кога тие настанале заради измена на цените на инвестиционата опрема и кога објектите не можеле да бидат завршени во договорените рокови поради објективни причини во одлагањето на трансите за користење на веќе одобрените кредити.

Оправданоста на зголемените вредности на инвестициите заеднички ја утврдуваат банката преку која е заокружена финансиската конструкција, Комисијата за иницирање и следење на развојни програми при Управниот одбор на Фондот и инвеститорот, а кредитите од средствата на Републичкиот фонд можат да се одобрат само до висината на утврденото учество со член 27, 28 и 29 од Општествениот договор за поттикнување и остварување на побрз развој на недоволно развиените краишта и за условите и критериумите за употреба на средствата од Републичкиот фонд за периодот од 1986 до 1990 година (во натамошниот текст: Општествен договор).

Член 3

При насочувањето на кредитните средства од Републичкиот фонд, банките преку кои се остваруваат инвестиционите зафати ќе се грижат да остварат структура која ќе ги изразува приоритетите утврдени со Општествениот план на СРМ за периодот од 1986 до 1990 година и со член 14 од Општествениот договор.

Член 4

Банките учесници преку кои ќе се заокружуваат финансиските конструкции на инвестиционите зафати ќе одобруваат средства од Републичкиот фонд најмногу до висина на учеството утврдено со член 27, 28 и 29 од Општествениот договор.

За инвестиционите програми за кои ќе може да се обезбеди релативно повисоко учество на средствата од други извори (странски кредити учество од основните банки и сл.) како и за организациите на здружен труд кои остваруваат релативно повисока акумулација банките-учесници сразмерно на тоа ќе го намалат учеството на средствата од Републичкиот фонд.

Смалувањето на учеството од претходниот став ќе биде сразмерно на намаленото учество од средствата на Фондот на Федерацијата.

Член 5

Кредитите од средствата¹ на Републичкиот фонд ќе се одобруваат под следните услови:

Област-гранка	Рок на користење и отплата со грејс период*	Каматна стапка %
I. ИНДУСТРИЈА (за гранките за кои се обезбедуваат средства од РФНП)	до 14	15,0
II. ЗЕМЈОДЕЛСТВО		
— говедарство, овчарство, рибарство и пчеларство	„ 15	10,0
— активирање на обработливи земјоделски површини и набавка на механизација за полјоделство	“ 15	13,0
— останати дејности во земјоделството	“ 15	13,0
III. ШУМАРСТВО	“ 15	13,0
IV. ВОДОСТОПАНСТВО (хидромелиоративни системи)	“ 15	13,0
V. ЗАНАЕТЧИСТВО, ТРГОВИЈА (сместувачки капацитети за републички стоковни резерви)	“ 15	13,0
VI. УГОСТИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО (изградба на водоводи)	“ 15	13,0

¹ Од средствата на Републичкиот фонд (24,6 млрд. динари по цени од 1985 година) се планираат следните вложувања.

	Каматна стапка	Година на враќање
— индустрија	65% 15	975 14 910
— говед. сточар.	10% 10	100 15 100
— риб. и пчелар		
— останато	25% 13	325 15 375
	100	14.00 13.85

* Грејс периодот изнесува најмногу до 3 години

Член 6

На кредитите од средствата на Републичкиот фонд што се одобрени до крајот на 1985 година, за делот што ќе се користи во 1986 година и наредните години се задржуваат роковите за отплата и каматните стапки какви што се определени при одобрувањето.

Член 7

Одлуките за одобрување на кредити за нови инвестициони вложувања од средствата на Републичкиот фонд ги донесуваат банките-учесници на Општествениот договор во согласност со одредбите од член 21, 22 и 23 од Општествениот договор.

Член 8

Работите во врска со користењето и отплата на кредитите од средствата на Републичкиот фонд ќе ги врши банката што ќе ја овласти Управниот одбор на Фондот на начинот кој ќе биде регулиран со посебен договор меѓу овластената банка и Републичкиот фонд.

Член 9

Барањата за кредитите за нови инвестициони вложувања ќе се доставуваат до основните банки-учесници на Општествениот договор кои со свое мислење, одлуки за прифаќање на намераваните инвестиции и комплетно кредитно барање ќе ги достават до овластената банка.

Овластената банка месечно го известува Фондот за поднесените кредитни барања и му доставува предлог-одлуки за одобрување на наменски кредит на основните банки.

Најдоцна во рок од два месеци од одобрувањето на наменскиот кредит, банките ќе склучат соодветен договор со крајниот корисник.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Бр 02—177
17 јуни 1986 година
Скопје

Претселател
на Управниот одбор на Фондот,
Саве Гацовски с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

249.

Воз основа на член 21 од Општествениот договор за заслничките основи и мерила во самоуправното управување на односите во стекнувањето и распоредувањето на доходот и чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр 28 од 1985 година), Координациониот одбор за следење на спроведувањето на Општествениот договор

2,6%, сметано без билансните позиции амортизација над стапките пропишани со Републички закон (АОП 021), каматите за кредити на обртни средства и каматите за кредити за основни средства (АОП 032 и 110)¹

Ова дополнување се однесува и на точките 6 и 8.

3 Во смисла на дополненијата од точката 4, алтернативните просечни стапки на акумулација за сродните дејности изнесуваат:

ОБЈАВУВА

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ОБЈАВЕНИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ“ БР. 17/86 ГОДИНА

1. Точката 3 се менува и гласи: „Планираниот годишен износ на бруто личниот доход по работнички изнесува 1 020 915 динари и ќе го применуваат ООЗТ и РЗ од стопанството и од нестопанските дејности“

2. Во точката 4 се додава нов став со следната содржина: „просечната стапка на акумулација, доколку е тоа поповолно за ОЗТ, може да изнесува

Сродна дејност

А/С во %

0121 Производство на градежни материјали	2,1%
0122 Производство на режана граѓа и плочи	1,5%
0123 Производство на финални производи од дово	0,4%
0201 Земјоделско производство	0,9%
0202 Земјоделски услуги	2,1%
0203 Рибарство	14,4%
0300 Шумарство	2,2%
0400 Волостопанство	0,2%
0501 Високоградба	1,2%
0502 Нискоградба и хидроградба	0,8%
0503 Инсталатерски и завршни работи	4,3%

0605 Друмски сообраќај	0,8%
0801 Угостителство	1,7%
0802 Туристичко посредување	1,4%
0902 Лични услуги	3,6%
1001 Уредување на населби и простории	0,5%
1002 Станбена дејност	1,0%
1003 Комунална дејност	0,7%

4. Точката 7 се брише. (Ова значи дека членот 18 од Општествениот договор ќе се применува)

За пресметување на споредбениот доход од членот 18 на Општествениот договор се применуваат следните елементи:

— бруто личен доход по работник од точката 1 на овие измени и дополнувања;

— коефициентот на акумулацијата со договорните обврски на стопанството на СРМ во однос на просечно користените деловни средства во стопанството на Републиката изнесува 0,133.

5. Обрасците ПС-1 и ПС-2 ќе се пополнуваат и поднесуваат со периодичните пресметки и завршната сметка сè до изготвувањето на единствената методологија за следење на спроведувањето на Општествениот договор и самоуправните спогодби што треба да ја утврди Координациониот одбор за следење на Општествениот договор за доходот на СФРЈ.

При пополнувањето на образецот ПС-2 да се користат коефициентите за сложеноста на трудот од точката 1 на Објавата.

Обрасците ПС-1 и ПС-2 ги поднесуваат сите корисници на општествените средства.

6. Организации на здружениот труд од одделни дејности во кои се веќе потпишани самоуправните спогодби за заедничките основи и мерила и кои ги имаат усогласено самоуправните општи акти ќе ги применуваат утврдените основи и мерила во уредувањето на односите во распоредувањето на чистиот доход и распределбата на средствата за лични доходи.

За организациите на здружениот труд кои до поднесувањето на периодичните пресметки за периодот 1. I.—30. VI. 1986 година не ќе можат да ги завршат активностите околу усогласувањето на самоуправните општи акти за уредување на односите во распределбата, органите на групациите да обезбедат распоредувањето на чистиот доход да го вршат според елементите од Објавата и според овие измени и дополнувања.

Бр. 09-562

23 јуни 1986 година

Скопје

Претседател на
Координациониот одбор,
Мемед Нурединоски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА СИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

250.

Врз основа на член 51 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 29. IV. 1986 година донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Марика Карагонова, делегат од Сојузот за борба против алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на СРМ

се избира

за претседател на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје со мандат од 2 години.

2. Душанка Стровјанова, делегат од Собранието на општинската СИЗ за социјална заштита — Титов Велес

се избира

за заменик претседател на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје со мандат од 2 години

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08—165/1
29. април 1986 година
Скопје

Претседавач
Аница Божиновска, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА —
ВАЛАНДОВО

251.

Врз основа на член 50 и 51 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита на општина Валандово, Собранието на заедницата на Конференцијата одржана на 14. V. 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ СТАПКИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА НА ОПШТИНАТА ВАЛАНДОВО ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Се утврдуваат стапките за финансирање на општинската Самоуправна интересна заедница за противпожарна заштита Валандово и тоа:

1. од личен доход за вршење на земјоделска дејност на подрачјето на општината Валандово со стапка од 0,10%/о;

2. од личен доход за вршење на стопанска и нестопанска дејност, занаетчиска дејност, по стапка од 10%/о;

3. од доходот на основните организации на здружен труд од областа на стопанството, по стапка од 0,50%/о;

4. од бруто личните доходи на организациите од областа на нестопанството, по стапка од 0,60%/о;

5. од бруто личните доходи на вработените чие седиште на организацијата е надвор од општината Валандово, а остваруваат доход во општината Валандово, по стапка од 0,60%/о.

Член 2

Приходите од член 1 точка 1 и 2 ќе ги наплатува Управата за приходи при Собранието на општината Валандово преку пореската политика спрема предвидените стапки.

Приходите од член 1 точка 3 на оваа одлука ќе ги уплаќаат организациите на здружениот труд од областа на стопанството при предавањето на пе-

риодичните и завршните пресметки, а ќе вршат акон- тативно плаќање месечно при подигање на личните доходи на вработените.

Приходите од член 1 точка 4 и 5 од оваа од- лука ќе ги уплаќаат организациите на здружен труд од областа на нестопанството при подигањето на личните доходи за исплата на своите работници.

Член 3

Уплатата ќе се врши во полза на жиро-сметка #1300-843-031-1791, Општинска самоуправни интересна заедница за противпожарна заштита Валандово.

Член 4

Одлуката за донесување на стапките за финан- сирање на заедницата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на неј- зиното донесување, а ќе се применува од 1. I 1986 година.

Бр. 35/2

12 мај 1986 година
Валандово

Претседател,
Ацо Донеv, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — КОЧАНИ

252.

Врз основа на член 101 и 103 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), а во врска со член 168 точка 15 од Ста- тутот на ОСИЗ за здравствена заштита — Кочани („Службен гласник на општина Кочани“ бр. 1/85), Собранието на ОСИЗ за здравствена заштита — Ко- чани, на седницата одржана на 22. V. 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ- ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВ- СТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основниците за прес- метување и плаќање на придонес за здравствена заш- тита на лицата вработени кај приватни работодав- ци на подрачјето на Општинската СИЗ за здрав- ствена заштита — Кочани, а за кои со Законот за здравствената заштита не се утврдени основници.

Член 2

Основица за пресметување и плаќање на придо- нес за здравствена заштита и за утврдување на пра- вата од здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци претставува договорениот нето личен доход помеѓу приватниот работодавец и работникот, кој што не може да биде помал од:

— за неквалификувани работници и домашните помошнички.	20.000 дин.
— за полуквалификувани работници	25.000 „
— за квалификуваните работници	30.000 „
— за висококвалификувани работници	35.000 „
— за работници со висока стручна спрема	40.000 „

Основиците се утврдени во нето износ.

Доколку во текот на годината износите предви- дени во претходниот став останат под износот на гарантираниот личен доход, за основица се зема га- рантираниот личен доход во СРМ.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на доне- сувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година и истаа ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 0203-381
22 мај 1986 година
Кочани

Претседател,
Ситновски Благој, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — СТРУМИЦА

253.

Врз основа на член 7 од Законот за Самоуправ- ните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“ бр. 9/70) и член 586 од Законот за здружениот труд, член 37 точка 9 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на културата на општината Струмица, Собранието на Општинската СИЗ за култура — Струмица, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ДОХОДОТ НА ОЗТ И ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД РАБОТЕН ОДНОС, ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ОПШ- ТИНСКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ВО 1986 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на при- донесите од доходот на ОЗТ и од личниот доход од работен однос во стопанството и нестопанската дејност, како и од личен доход од вршење на зем- јоделска, стопанска и нестопанска дејност, со кои се обезбедуваат средства за финансирање на Општин- ската СИЗ за културата — Струмица во 1986 го- дина.

Член 2

Во 1986 година се утврдуваат следните стапки на придонесите за финансирање на Општинската СИЗ за култура — Струмица.

1. приходи од придон. од доходот на ОЗТ 0,68‰;
2. приходи од придон. од л. доход од стопан- ството 0,40‰;
3. приходи од л. доход од нестопанството 0,53‰;
4. приходи од л. доход од земјод. дејност 4,7‰;
5. приходи од л. доход од самостојно вршење стопан. и нестопанска дејност 1,33‰;

Согласно Резолуцијата за општествено-економски- от развој, организациите на здружен труд од сред- ното насочено образование, од основното образова- ние и од социјалната заштита ќе плаќаат придонес- си и даноци од личен доход во износ од 50‰, а ор- ганизациите од високото образование и општестве- ната заштита на децата, во висина од 70‰ од опш- тата стапка што ќе ја плаќаат организациите на здружен труд и другите корисници на општествен и средства, освен за придонесите за пензиско и инва- лидско осигурување и за здравствено осигурување, додека ОЗТ од областа на културата целосно се ослободуваат од плаќање придонеси и даноци од лич- ните доходи.

Член 3

Обврзници на придонесот за култура се ор- ганизациите на здружен труд, а основица за пресме- тување и плаќање на придонесот е доходот на ОЗТ.

Член 4

Обврзници на придонесот за култура се работ- ниците што остваруваат личен доход од стопанство- то и нестопанството, а основица за плаќање на при- донесот претставуваат сите примања на работници- те, освен работниците во областа на културата кои се ослободени од плаќање, како и од високото обра- зование и социјалната заштита кои плаќаат во на- мален износ.

Член 5

Обврзници на придонесот за култура се и работниците што вршат самостојна земјоделска, стопанска и нестопанска дејност, а основница за пресметување и плаќање на придонесот е основницата на која се плаќа данок според Законот за даноците на граѓаните.

Член 6

Даночните ослободувања и олеснувања кои ги пропишува Општината за придонесот за земјоделска дејност ќе се однесуваат и за придонесот за СИЗ за култура — Струмица.

Член 7

Утврдувањето и наплатата на придонесот за култура од личен доход и од доходот од член 2 на оваа одлука, го врши Органот за приходи на Општината и Службата за општествено книговодство во Струмица, во роковите и на начин пропишан со Законот за даноците на граѓаните.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Член 9

Со влегувањето во сила на оваа одлука, престанува да важи Одлуката бр. 03-21/2 од 18. III. 1986 година, на Собранието на СИЗ за култура — Струмица.

Бр. 03-21/3
25 април 1986 година
Струмица

Претседател,
Лена Трајкова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — СТРУМИЦА

254.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“ бр. 13/78) и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Заедницата за вработување — Струмица, а во согласност на Соборот на здружениот труд на Собранието на општината — Струмица, Собранието на Заедницата за вработување — Струмица, на седницата одржана на 11. II. 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1986 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување се пресметува и плаќа од личниот доход на работниците во кој се содржани и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) по стапка од 0,60% за стопанските и нестопанските дејности, освен организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и социјалната заштита, во висина од 0,30%, а организациите од високото образование, од општествената заштита на децата, организациите што вршат дејности заштита на културните блага и од областа на сценско музичките дејности 0,42%.

Член 2

Придонес за вработување уплатуваат работниците и работодавците членови на Заедницата за вработување — Струмица.

Член 3

Основница за пресметување и плаќање на придонес за вработување е:

— за работниците во основните организации и за работниците вработени кај работодавецот — личниот доход на работниците, во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (брuto личен доход) и

— за работодавецот — основницата според која плаќа данок од личен доход.

За работодавецот кој данокот го плаќа во годишен паушален износ, придонесот за вработување се утврдува на 15% од паушалниот износ на данокот.

Член 4

Работниците на привремена работа во странство уплатуваат придонес за вработување според основницата што ја утврдува Републичката заедница за вработување, по стапка од 5% во девизи — валута на земјата каде работи.

Член 5

За начинот на пресметувањето и наплатувањето на придонесот за вработување се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши надлежниот орган за приходи на Собранието на општината.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. I. 1986 година.

Бр. 02-61/10
11 февруари 1986 година
Струмица

Претседател,
Димитар Недев, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ШТИП

255.

Врз основа на член 105 од Законот за здравствената заштита и член 135 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница за здравствена заштита, Собранието на Општинската заедница за здравствена заштита — Штип, на седницата на Собранието одржана на 8. IV. 1986 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД, ПАУШАЛЕН ИЗНОС ПО ДОМАЌИНСТВО И ПАУШАЛЕН ИЗНОС ПО ЧЛЕН НА ДОМАЌИНСТВО ОД РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ШТО ВРШАТ ЗЕМЈОДЕЛСКА ДЕЈНОСТ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ШТИП ВО 1986 ГОДИНА

I

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност со средства за работа над кои постои право на сопственост, здружуваат средства за здравствена заштита, 14% од катастарскиот доход и паушален износ од 1.000 динари по домаќинство.

Работните луѓе што вршат земјоделска дејност, а немаат сопствена земја здружуваат средства за здравствена заштита, од 5.000 динари по член на домаќинство.

II

Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се наменуваат:

— 60% за задолжителни видови на здравствена заштита,

— 40% за здравствена заштита што ја утврдува самостојно Заедницата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, со примена од 1. I. 1986 година, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 06-26/3

8 април 1986 година

Штип

Претседател,
Трајче Гелев, с. р.

Обласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачот Иса Садика од Тетово, за утврдување на смртта на лицето Ибрахими Рухиде, порано од Тетово.

Се повикува лицето Ибрахими Рухиде од Тетово, како и секој друг кој знае за неговиот живот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на овој оглас. Во спротивно, ќе се докаже смртта на лицето Ибрахими Рухиде.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 238/86.

Пред овој суд се води вонпроцесна постапка по предлог на предлагачката Адиле Барије од с. Доброште, Тетовско, за докажување на смртта на лицето Далифи Сакип, порано од с. Доброште.

Се повикува лицето Далифи Сакип, од с. Доброште да се јави пред Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, или секој друг кој што знае за неговиот живот. Во спротивно судот ќе ја докаже неговата смрт.

Од Општинскиот суд во Тетово, Р. бр. 268/86.

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба од страна на ЗОИЛ „Дунав“ ООЗР — Београд, Филијала Стари трг, ул. „Подрачина“ бр. 1, против тужениот Амзаи Рустем од Тетово, ул. „Бл. Тоска“ бр. 169, за надомест на штета, вредност 66739 динари.

Се повикува тужениот Амзаи Рустем од Тетово, ул. „Бл. Тоска“ бр. 169, а сега со непозната адреса, да се јави во Општинскиот суд во Тетово или да определи свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Доколку тоа не го стори во определениот рок, ќе му биде поставен привремен старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 2111/85.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Пред Општинскиот суд во Делчево се води постапка за развод на брак во врска со правната работа на тужителот Ковачки Блаже од с. Вирче против тужената Ковачка Ана, на која престојувалиштето и е непознато, а истата нема полномошник, врз основа на член 86 од ЗПП, а во врска со член 84 став 1 точка 4 од ЗПП.

За привремен застапник на тужената Ковачка Ана, на која и е непознато престојувалиштето, а нема полномошник по предметот П. бр. 203/85 за развод на брак пред Општинскиот суд — Делчево, и се назначува дипломираниот правник Христова Голубина од Делчево, референт за пружање на правна помош при Собранието на општината Делчево.

Привремениот застапник ќе го застапува тужениот во постапката сè додека истиот не се појави пред Општинскиот суд — Делчево.

Овој оглас ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и преку огласната табла на Општинскиот суд — Делчево.

Од Општинскиот суд во Делчево, П. бр. 203/85.

КОНКУРСИ

Врз основа на член 79 став 1 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 15/83) и член 23 и 24 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување на изградбата на инвестиционите објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 22/84), Републичката геодетска управа — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за подобност и отстапување на вршење на надградба на еден кат на објектот на Републичката геодетска управа

I. Општи карактеристики:

— надградбата се врши со лесна челична конструкција;

— фасадата ќе се изведува со алуминиумски фасадни елементи со термопан стакло;

— преградните ѕидови ќе бидат од лесна конструкција;

— надградбата ќе биде во нормална катна висина.

II. Обем на работата:

Вкупната површина која треба да се надгради е околу 500 м² корисна површина.

III. Услови:

Надградбата ќе биде отстапена на подобен и поволен понудувач.

IV. Цена:

Понудата треба да содржи цена за сите позиции содржани во проектот.

V. Рокови:

— почеток на работите веднаш по склучувањето на договорот, а да се завршат во рок од 5 месеци од почетокот на работите;

— рок за поднесување пријави за подобност и понудите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

VI. Забелешка:

Пријавата за подобност и понудата треба да содржи:

— назив и точна адреса на понудувачот,

— доказ за регистрација,

— референт — листа за изведени исти или слични работи,

— извод од завршната сметка за 1985 година,

— расположливите капацитети за работа,

— начин на пресметка на дополнителните и непредвидените работи,

— должината на гарантниот рок.

Пријавите за подобност и понудите се доставуваат до инвеститорот во одвоени и запечатени обвивки со ознака „Пријава за подобност“ и „Понуда“.

За сите подетални информации понудувачите да се обратат до Републичката геодетска управа.

Отворањето на пријавите ќе се врши од Комисијата петтиот ден по завршувањето на конкурсот, во просториите на инвеститорот, а за отворањето на понудите подобните понудувачи дополнително ќе бидат известени.

Одлука за подобност ќе донесе Комисијата во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, а потоа во рок од 5 дена ќе изврши избор на најповолен понудувач. (280)

Собранието на општината Титов Велес

ОБЈАВУВА

дека ќе се врши избор на судија во Општинскиот суд — Титов Велес

1. Кандидатите за судија во Општинскиот суд — Титов Велес, покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнуваат и условите предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

2. Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи да ги достават до Собранието на општината Титов Велес — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (281)

Собранието на општината Титов Велес

ОБЈАВУВА

дека ќе се врши избор на претседател на Општинскиот суд — Титов Велес

1. Кандидатите за претседател на Општинскиот суд — Титов Велес, покрај општите услови предвидени со Закон, треба да ги исполнуваат и условите предвидени во член 91 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79).

2. Заинтересираните кандидати пријавите со потребните документи да ги достават до Собранието на општината Титов Велес — Комисија за прашања на изборите и именувањата во рок од 15 дена од денот на објавувањето. (281)

СОДРЖИНА

	Страна
371. Одлука за определување намена на дел од основниот данок на промет на моторен бензин, на гасно масло, дизел гориво, масло за ложење, масло за ложење — мазут и средно металуршко — — — — —	641
372. Одлука за определување намена на дел од основниот данок на промет на кафе — — — — —	641
373. Одлука за определување намена на дел од основниот данок на промет на јужно овошје, освен лимон — — — — —	641
374. Решение за разрешување од должноста потсекретар во Републичкиот комитет за меѓународни односи — — — — —	642
375. Решение за разрешување од должноста помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство — — — — —	642
376. Правилник за возачката дозвола, дозволата за возач на трактор и возачката потврда — — — — —	642
377. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 276/85 од 30 април 1986 година — — — — —	645
378. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 203/85 од 7 мај 1986 година — — — — —	646
379. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 302/85 од 7 мај 1986 година — — — — —	646
380. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 11/86 од 23 април 1986 година — — — — —	647
381. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 61/86 од 23 април 1986 година — — — — —	648
382. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 251/85 од 16 април 1986 година — — — — —	649
383. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 289/85 од 23 април 1986 година — — — — —	649
Републички фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта	
384. Одлука за поблиските услови за давање кредити и начинот на користење на средствата од Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта што ќе се формираат на кредитна основа во периодот 1986—1990 година — — — — —	650
Општествени договори и самоуправни спогодби	
249. Објава за измени и дополнења на елементите објавени во „Службен весник на СРМ“ бр. 17/86 година — — — — —	651
Општи акти на самоуправните интересни заедници	
СКОПЈЕ	
250. Одлука за избор на претседател и заменик претседател на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје — — — — —	652
ВАЛАНДОВО	
251. Одлука за донесување стапки за финансирање на Самоуправната интересна заедница за противпожарна заштита на општината Валандово за 1986 година — — — — —	652
КОЧАНИ	
252. Одлука за утврдување на основиците за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита на лицата вработени кај приватни работодавци за 1986 година — — — — —	653
СТРУМИЦА	
253. Одлука за утврдување стапките на придонесите од доходот на ОЗТ и личниот доход од работен однос, за финансирање на Општинската заедница на културата во 1986 година — — — — —	653
254. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1986 година — — — — —	654
ШТИП	
255. Одлука за здружување на средствата за здравствена заштита од катастарскиот доход, паушален износ од домаќинство и паушален износ по член на домаќинство од работните луѓе што вршат земјоделска дејност од подрачјето на општината Штип во 1986 година — — — — —	654